

## Досие на годишен план

За период 2022 - Верзија 1

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Фармацевтски факултет - Скопје**

I.1.2) Адреса: **Мајка Тереза 47**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Срѓан Цветановски**, адреса на е-пошта: **sc@ff.ukim.edu.mk** телефон/факс: **3126032/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 9 став 1 алинеја б) од Законот - Образование**

### ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на персонални компјутери, преносни компјутери и компјутерска опрема	30231000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	30200000-1					
	30236000-2					
	30230000-0					
Набавка на реометар за проект од МОН	38400000-9	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари		
	38428000-1					
	38000000-5					
	33000000-0					
Набавка на софтвер за одржување на испити	72000000-5	Стоки	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари		
	72200000-7					
	48000000-8					
Набавка на општи реагенси за молекуларна биологија и генетика	33600000-6	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	33000000-0					
	33696000-5					

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на лабораториски потрошен материјал за Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи	33792000-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	33793000-5					
	33790000-4					
Набавка на опрема за научноистражувачки проекти финансирани од МОН од програма за поддршка и развој на лабораториски ресурси	33000000-0	Стоки	Отворена постапка	Февруари		
	33600000-6					
	38000000-5					
Набавка на потрошен лабораториски материјал за Центар за испитување и контрола на лекови	33793000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	33792000-8					
	33790000-4					
Набавка на интегриран софтвер за сметководствено, материјално и финансво работење	33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	72000000-5					
Материјали за репрезентација и подароци на гости	48000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	22000000-0					
Набавка на хемикалии, потрошен материјал и ситна опрема во врска со билатерални проекти од МОН	22900000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	38000000-5					
	33696300-8					
	33793000-5					
	33600000-6					
	33790000-4					
33792000-8						
Набавка на генератор и УПС уреди за непрекинато напојување за опрема во Центрите на Фармацевтски факултет	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	31120000-3					
Набавка на софтвер за евиденција и работа со пациенти во Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	72200000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	48700000-5					
	48731000-1					
Набавка на специфични реагенси за Illumina miniseq апарат за масивно паралелно секвенционирање	33696500-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	38000000-5					
Набавка на ситна лабораториска опрема за настава	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	38000000-5					
Набавка на лабораториски потрошен материјал за настава	33793000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
	33790000-4					
	33792000-8					

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	33000000-0					
Набавка на гасови и изнајмување на боци за нивно складирање	24111000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
	24111300-8					
	24113000-9					
	24111800-3					
	24111900-4					
	24111200-7					
	24112200-4					
	24111100-6					
	24111600-1					
	24100000-5					
	24111500-0					
24111700-2						
24112100-3						
Набавка на специфични хемикалии и реагенси за Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	33600000-6 33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Набавка на општи хемикалии, специфични хемикалии, реагенси за Центарот за природни производи	33600000-6 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Опременување на работни простории со мебел на Фармацевтски факултет	39000000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Набавка на логери за температура за Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	38000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на специфични хемикалии, реагенси и потрошен материјал за Центар за контрола на труења	33696300-8 33000000-0 33696500-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на систем за електронско управување на документација за Центар за испитување и контрола на лекови	72300000-8 72000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на евапоратор за Институт за Фармакогнозија	38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		
Набавка на специфични реагенси за дигитална полимераза верижна реакција (dPCR)	33696500-0 38951000-6 38000000-5	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Март		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	38950000-9 38900000-4 33696300-8					
Набавка на хроматографски колони за апликативна дејност за Центрите	38432210-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на систем за електронска евиденција на работното време на вработените на Фармацевтски факултет	72000000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на ситна лабораториска опрема за Центарот за биомолекуларни анализи	33790000-4 33793000-5 33000000-0 33792000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на референтни материјали, стандарди и други хемикалии и потрошен материјал за научно-истражувачка работа	33000000-0 33793000-5 33696500-0 33792000-8 33790000-4 33696000-5 33696300-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Март		
Заштитна работна опрема	33141420-0 33140000-3 33157100-6 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на лабораториски фрижидери за Центрите на Фармацевтски факултет	39000000-2 39711100-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		
Набавка на инструментална лабораториска опрема	33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		
Набавка на машини за садови	39713100-4 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		
Набавка на сертификирани хемиски супстанции и реагенси за Центар за испитување и контрола на лекови	24000000-4 33696300-8 33696500-0 33000000-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Април		
Набавка на потрошен лабораториски материјал за Центар за природни производи	33793000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Април		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	33792000-8					
Алат, прибор, опрема и потрошен материјал за поправки и одржување на просториите на Фармацевтски Факултет	44000000-0 45000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на сертификирани хемикалии за Центарот за природни производи	33600000-6 33000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на средства за хигиена, прехранбени производи и пијалоци	15000000-8 15800000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на канцелариски материјали	22000000-0 22800000-8 30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка и инсталација на противпожарни сензори и друга опрема за заштита при работа	45312100-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај		
Набавка на 3Д биопечатач во врска со проект од МОН	38000000-5	Стоки	Отворена постапка	Јуни		
Набавка на клима уреди и одржување (сервисирање) на веќе постоечките уреди	39717000-1 39717200-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Тендер за електронски потписи за потписници на Резултат од испитување	79132100-9 79000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка на Одори за промоции на дипломирани студенти	18000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Јули		
Набавка на хемикалии за настава на Фармацевтски факултет	24320000-3 33696500-0 24310000-0 33696300-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Септември		
Набавка на хроматографски колони за научноистражувачка дејност	38432210-7	Стоки	Набавки од мала вредност	Октомври		
Набавка на комплет реагенси за автоматизирана екстракција на нуклеински киселини	33696300-8 24320000-3 24310000-0 24300000-7 33696500-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Октомври		
Набавка на општи хемикалии, специфични хемикалии, реагенси за Центарот за фармацевтска нанотехнологија	33000000-0 33600000-6	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		
Набавка на потрошен материјал, хемикалии и реагенси за клеточни култури и клеточни култури	33790000-4 33792000-8 33793000-5	Стоки	Набавки од мала вредност	Ноември		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
	33600000-6					
Набавка на реагенси за испитување на вируси	33696500-0 33696300-8	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Ноември		
Набавка на олигонуклеотиди и специфични реагенси за генотипизација во реално време	33696300-8 33696500-0	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Ноември		
Набавка на компатибилни тонери за ласерски печатари и кертрици за inkjet печатари	30237310-5 30125100-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Декември		
Набавка на венецијан, варијолајт и ролетни	39515420-5 39515430-8 39515400-9 39515410-2	Стоки	Набавки од мала вредност	Декември		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на електрична енергија	65400000-7 65000000-3	Услуги	Посебни услуги	Јануари	постапка која оди преку УКИМ	
Ангажирање на агенција за планирање и реализација на настани	79952000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Одржување и сервисирање на специфична опрема за потребите на Центарот за биомолекуларни фармацевтски анализи	50000000-5 50400000-9	Услуги	Отворена постапка	Февруари	рамковна спогодба	
Набавка на софтвер Molecular conceptor за настава на Институтот на фармацевтска хемија	48000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Одржување и сервисирање на лиофилизатори	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Одржување и сервисирање на специфична опрема за која има единствен овластен сервисер Mettler Toledo	50400000-9 50000000-5	Услуги	Постапка со преговарање без објавување на оглас	Февруари		
Осигурување на градежни објекти и подвижен имот	66515000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Одржување на веб портал на НФИЦ и софтверско решение за база на податоци	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на лекторски услуги	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Машинско чистење на просториите на Фармацевтски факултет	90919000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Набавка на авиобилети за службени патувања	63512000-1 63000000-9	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Март		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за одржување на градежни објекти и опрема	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Угостителски услуги	55520000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Печатарски и графички услуги	22000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
	79800000-2 79820000-8					
Изработка и одржување на веб портал за Ценатрот за кариера	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Шпедитерски услуги за потребите на Фармацевтскиот факултет	63000000-9 63523000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Реорганизација (ажурирање) и реконфигурација на локална мрежа LAN за интернет и комуникација	30000000-9 72000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Изработка и одржување на модул за студентска евалуација на наставен кадар	72000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај		
Одржување и сервисирање на специфична опрема за потребите на Центарот за природни производи	50400000-9	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
	50000000-5					
Изнајмување на фотокопир машини	30121000-3	Услуги	Набавки од мала вредност	Јуни		
	30121100-4					
	30120000-6					
	79521000-2 30121200-5					
Сервисирање и одржување на ситна лабораториска опрема на Центарите при Фармацевтски факултет	50000000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Јуни		
Осигурување на студентите на Фармацевтски факултет од последици од несреќен случај -незгода	66512000-2	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		
Набавка на услуги од авторска агенција	79121000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Ноември		
Одржување на компјутерска опрема	50310000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	Декември		
	50300000-8 50320000-4					
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	90900000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	Декември		
Огласување во дневни весници (на македонски и албански)	22210000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Декември		
	22000000-0					

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реновирање на работни простории на Фармацевтски факултет	45453000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Февруари		
	45453100-8					
	45000000-7					
Доградба на постоечки објект	45000000-7	Работи	Отворена постапка	Мај		

Датум на првична објава на ЕСЈН **31.01.2022**

Датум на објава на верзија **31.01.2022 09:00**